

Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година

Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на подрачјето на општина Струмица, Советот на општината го уредува и организира одржувањето на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела, чистење и боење на електричните столбови.

Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2012 година, односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во општината.

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирано со Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси ("Сл.весник на РМ" број 92/07), според кој за користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса.

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ - Струмица и ја уплатува на сметка на Буџетот на општина Струмица.

Мрежата за јавно осветлување се напојува од 122 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување.

Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено:

- замена на прегорени и скршени сијалици;
- замена на оштетени светлосни арматури;
- замена на заштитни стакла;
- замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници, фасонки и др.)

J3 - Јавно осветлување

За тековната потрошувачка на електрична енергија	8.500.000,00 денари;
За одржување на инсталациите ,00 денари	5.300.000,00 денари

Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку составување на пријава – барање од страна на граѓани, месни и урбани заедници и се однесува за дефект на улично осветлување и за проширување на улично осветлување. Исто така ќе се вршат редовни контроли како теренски увиди за согледување на состојбите, отстранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни 122 трафостаници.

Извршител на сите овие активности ќе биде ЕВН Македонија – АД Скопје – КЕЦ Струмица, со претставник од Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши стручна организација која ќе ја утврди Комисијата за јавни набавки преку спроведена тендерска постапка.

Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

Оваа Програма влегуваат во сила по објавувањето во “Сл. гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7863/1
29.12.2011 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски